

Презиме, татково име, име	
Пол	
Ден, месец и година на раѓање	
Место на раѓање, општина, држава	
Точна адреса во место на живеење	
e-mail адреса и телефон за контакт	
Државјанство	
Национална припадност	
Назив на завршено средно училиште	

Години на средно образование		
Државна матура	да	не, имам завршено четиригодишно средно образование пред воведувањето на државната матура
		*ослободен сум од обврската за полагање државна матура, ќе се стекнам со диплома за средно образование во учебната 2019/20 год.

**ИЗБЕРЕТЕ ЈА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА**

 <b>ФАКУЛТЕТ ЗА СТОМАТОЛОГИЈА</b>	 <b>ФАКУЛТЕТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И КРИМИНАЛИСТИКА</b>	 <b>ФАКУЛТЕТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН</b>
<b>Доктор по стоматологија</b> 5 години, 300 ЕКТС <b>Забни техничари</b> 3 години, 180 ЕКТС	<b>Криминалистика</b> 4 години, 240 ЕКТС	<b>Арт и дизајн</b> 4 години, 240 ЕКТС
 <b>ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ</b>	 <b>ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА</b>	 <b>ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ</b>
<b>Маркетинг</b> 4 години, 240 ЕКТС <b>Финансии</b> 4 години, 240 ЕКТС <b>Бизнис Менаџмент</b> 4 години, 240 ЕКТС	<b>Софтверско инженерство</b> 4 години, 240 ЕКТС	<b>Правник</b> 3 години, 180 ЕКТС *само трансфер во 3-та година

**УПИСЕН РОК**

Апликацијата ја поднесувам во:
прв уписен рок (16.04-30.06.2020)
втор уписен рок (01.07-31.08.2020)
трет уписен рок (01.09-30.09.2020)

**ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ (ИЗБЕРЕТЕ ЕДНА ОД ОПЦИИТЕ)**

а) Во прилог на Апликацијата ги доставувам сите потребни документи наведени во Конкурсот за упис на прв ( I ) циклус студии во академската 2020/21 година.

б) Во прилог на Апликацијата доставувам дел од потребните документи, скенирани во електронска форма. Се обврзувам сите потребни документи да ги доставам до Универзитетот во оригинал најдоцна до 30.09.2020 година. Со поднесувањето на оваа Апликација правам резервација на уписно место.

НАПОМЕНА: Уписот во матичната книга на запишани студенти се реализира само со комплетно досие.

Датум		Име и презиме	
-------	--	---------------	--